

Центар за одржлив развој АЛКА
Бр. 09-58/2
Скопје 01.06.2017

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“ (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз основа на Договорот за грант број 12-8405/1, проектниот тим на ЦОР АЛКА објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

до заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи за вклучување во проектот
„Оспособување за вработување“ – Активност 1.2
Обука преку работа - практиканство

1. Се повикуваат заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи кои се во можност да обезбедат обука преку работа – практиканство на дел од учесниците (крајни корисници) во проектот „Оспособување за вработување“, да се пријават за овозможување на обука преку работа – практиканство (Активност 3.1.1 - стекнување на одредени практични знаења и вештини).
2. Согласно профилот на учесниците (крајните коорисници) во тренинг циклусот што се спроведува во рамки на проектот „Оспособување за вработување“, заинтересираните субјекти – потенцијални работодавачи треба да овозможат обука преку работа – практиканство во следниве области:
 - Угостителство и туризам (хотелски работници, готвачи, келнери, шанкери);
 - Подготовка на предлог проекти и спроведување на активности за интеграција и промоција на туризмот на национално и регионално ниво, пред се алтернативните форми на туризам (рурален туризам, еко туризам, културен туризам и сл.
 - Градежништво и внатрешно уредување - трговија на градежни материјали и изведба - гипс картонски плочи, соодветна метална конструкција и сите елементи потребни за изградба на преградни ѕидови, спуштени плафони, системи за термичка и звучна изолација, рачен и машински малтер, глетување, вклучително и молеро-фарбарски услуги и сл.
 - Сметководство и консалтинг;
 - Правни и административни работи;
 - Подготовка на предлог проекти и спроведување на активности за промовирање на човековите права и застапување на интересите и потребите на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство.
 - Грижа и негување на постари и изнемоштени лица;
 - Фризерски салони и салони за забавување - Миеење на коса, потстрижување и шишање, правење фризура, боење, нијансирање, виткање, исправање, пеглање на коса и слични дејности за мажи и жени. Бричење и потстрижување на брадата масажа на лице, маникир и педикир, шминкање и др.

-
- Кројачки и шивачки салони и модни студиа - стекнување на вештини за моделирање, кроење и шиене.
 - Професионално одржување хигиена во станбени и деловни простории (хигиеничар).
3. Обука преку работа – практиканство за крајните корисници ќе се спроведува во верметраење од 3 (три) месеци во период јули – ноември, 2017 година;
 4. Обука преку работа – практиканство за крајните корисници ќе се спроведува во работните простории на работодавачите, согласно предложените активности (План за обука) на заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи и на учесниците во обуката ќе им се издаде потврда за спроведената обука преку работа - практиканство.
 5. Во обука преку работа – практиканство (Активност 3.1.1 - стекнување на одредени практични знања и вештини) ќе се вклучат вкупно 30 (триесет) учесници (крајни коорисници) во тренинг циклусот што се спроведува во рамки на проектот „Оспособување за вработување“.
 6. Ист заинтересиран субјект – потенцијален работодавач може да обучи најмногу 15 лица за едно работно место и не може да врши повеќе од една обука за исто лице.
 7. Секој учесник кој ќе биде вклучен во обуката преку работа – практиканство, (избран од страна на заинтересираниот субјект – потенцијален работодавач по претходно извршено интервју – прва средба) ќе биде финансиски подржан од Центарот за одржлив развој Алка (Проект „Оспособување за вработување“).
 8. Предвиден е паричен надоместок (трошоци за храна и превоз) во нето износ од 5043,00 денари месечно по практикант (дополнително се покрива осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување во износ од 658,00 денари и персонален данок на доход 560,00 денари), во период од 3 (три) месеци.
 9. Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу Центарот за одржлив развој Алка (Проект „Оспособување за вработување“), заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи и учесниците.
 10. На корисниците на социјална помош, за времетраење на обуката, активно им е правото на користење на социјална помош, а на примателите на паричен надоместок им продолжува правото до завршување на обуката¹.
 11. Потребни документи за пријавување на заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи: Образец - Пријава, Изјава со која заинтересираните субјекти ги прифаќаат условите од јавниот оглас (во прилог), план за обука преку работа – практиканство и тековна состојба - не постара од 6 месеци.
 12. Заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи, потребните документи можат да ги поднесат до **10.07.2017 година** по пошта, електронска пошта на elizabeta.gj@alka.org.mk, лично или по курир на следнава адреса: ЦОР АЛКА, Проект “Оспособување за вработување”, Бул. Партизански Одреди бр. 62 1/16, Карпош, Скопје.

¹ Согласно [Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош](#) (Службен весник бр. 126/2013 од 13.9.2013)

-
13. Во случај на недоволен број пријавени заинтересирани субјекти - потенцијални работодавчи јавниот оглас ќе биде повторно објавен само за потребните дејности (области на работа), и/ или преку идентификација со пополнување прашалник.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат на писмено, на е-маил адреса на Елизабета Ѓорѓиевска, elizabetha.gj@alka.org.mk раководител на проектот, проект “Оспособување за вработување” или на телефон 023214505.

Прилози:

1. Образец - Пријава
2. Изјава со која заинтересираните субјекти ги прифаќаат условите од јавниот оглас
3. План за обука преку работа – практиканство

Прилог 1.

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (меморандум на понудувачот)

Врз основа на јавниот оглас број 09-58/2 од 1.07.2017 година објавен од страна на ЦОР Алка Проект „Оспособување за вработување“, од Скопје ја поднесуваме следнава:

ПРИЈАВА

Име на заинтересираниот субјект – потенцијален работодавач:

Контакт информации:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Лице за контакт:

Одговорно лице:

Даночен број:

Основни дејности на понудувачот:

Согласни сме да ја дадеме оваа пријава за овозможување на обука преку работа – практиканство (Активност 3.1.1 - стекнување на одредени практични знаења и вештини), согласно со предвидениот паричен надоместок и со прифаќање на роковите на испорака и други услови дефинирани во јавниот оглас.

Нашата понуда се однесува за број на практиканти за кои сме во можност да организираме обука преку работа – практиканство за наведените занимања (работни места).

Број на практиканти <i>(кои понудувачот може да ги опслужи)</i>	Обука за занимање <i>(работно место)</i>

Место и датум

Одговорно лице *

(потпис и печат)

**Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице*

Прилог 2.

(меморандум на понудувачот)

И З Ј А В А

Изјавуваме дека со поднесување на пријавата во целост ги прифаќаме условите од јавниот оглас број 09-58/2 од 1.07.2017 година објавен од страна на ЦОР Алка Проект „Оспособување за вработување“, од Скопје за овозможување на обука преку работа – практиканство, врз основа на кои ја поднесуваме нашата пријава. Согласно сме тие услови во целост да претставуваат составен дел на договорот.

Изјавуваме дека против нас не е поведена стечајна постапка и немаме забрана за вршење на дејност.

Место и датум

Подносител на пријава

(потпис и печат)

Прилог 3.

(меморандум на понудувачот)

План за обука преку работа – практиканство

1. Краток опис на занимањето (работно место):
2. Цели на обуката преку работа – практиканство:
3. Обуката ги опфаќа следните техники (активности):
4. Резултати од учењето: